
13.30 – 14.00 Закуска и освежување

14.00 – 15.30 Трета сесија: Политика

Модератори: Наташа Донева (УГД) и Стојан Николов (УКИМ)

Анастасија Коцева, *Род и конфликт: воспоставување на одржлив мир* (УГД)

Елена Трајковска, *Историски развој и институционализирање на дипломатијата на највисоко ниво: меѓународни самити* (УГД)

Катрин Паризова, *Војна над теророт – 16 години подоцна* (УГД)

Павле Христов, *Надворешна политика на ЕУ кон Турција* (УГД)

Антонио Стоилов, *ФРОНТЕКС и нивната улога во одбрана на границите на Европската унија* (УГД)

Благој Милев, *Влијанието на изборниот колегиум во изборот за претседател на САД* (УГД)

ВТОРА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА



„СТУДЕНТСКАТА МИСЛА ВО ПРАВОТО, ПОЛИТИКАТА И ОПШТЕСТВОТО“

ПРОГРАМА

Штип, 3 ноември 2017 година
Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Ул. Крсте Мисирков ББ, 2000 Штип

Организатори:
Правен факултет, УГД – Штип
Правен факултет „Јустинијан Први“, УКИМ – Скопје
Правен факултет, ДУТ – Тетово

09.00 – 09.30 Регистрација на учесници

09.30 – 10.00 Отворање на конференцијата

проф. д-р Јован Ананиев, декан на Правен факултет (УГД),
Поздравна реч

Жанета Попоска, Офицер за владеење на правото, *Поздравен збор*, Мисија на ОБСЕ во Скопје

доц. д-р Ана Никодиновска Крстевска (УГД), претседател на организациски одбор, *Претставување на програмата*

Кире Иванов, Христина Спирова, Елена Трајковска:
Студентската мисла во правото, политиката и општеството (УГД)

10.00 – 11.30 Прва сесија: Антидискриминација, превенција на говор од омраза и криминал од омраза:

Модератори: Анастасија Коцева (УГД) и Борјан Ефтимов (УКИМ)

Елена Котевска, *За некои слобода на изразување, за други говор на омраза: Која е разликата?* (УКИМ)

Пепица Честојнова, *Дискриминација во судска постапка* (УКИМ)

Абдуљ Амедов, *Дискриминација при засновање на работен однос* (УГД)

Стојан Николов, *Дискриминација во работните односи врз основа на политичката определба* (УКИМ)

Викторија Димитриевска, *Личниот и општествениот статус како своевидна дискриминација - препрека за развојот на општеството* (УКИМ)

Армин Кадриоски, *Влијанието на семинарите за меѓусебна толеранција врз развојот на меѓуетничките односи на младите* (УГД)

Јовица Димитровски, *Охридскиот рамковен договор – Бил со кој се уредуваат правата на малцинските заедници или основа врз која се врши сегрегација на одредени етнички групи* (УКИМ)

Борјан Ефтимов, *Сексуално вознемирување во високото образование во Република Македонија* (УКИМ)

11.30 – 11.45 Кафе пауза

11.45 – 13.30 Втора сесија: Право

Модератори: Елена Котевска (УКИМ) и Елена Трајковска (УГД)

Наташа Донева, *Развојот на казненото право низ призмата на историските рамки* (УГД)

Лазар Тасев, *Правата на обвинетото лице* (УГД)

Иван Буралиев, *Постапка за спогодување и признавање вина во новиот Закон за казнена постапка* (УГД)

Тамара Илиева, *Начело 'еднаквост на оружјата' како конститутивен елемент на правичното судење* (УГД)

Иван Николов, *Независност на македонското судството и владеење на правото* (УГД)

Марина Карова, *Националното судство како критично поле во извештаите на Европската комисија*

Наташа Донева и Анастасија Коцева, *Продор на современиот концепт на сурогатството низ државната легислатива* (УГД)

Андреј Митевски, Антонио Стоилов, *Криминалитет на белите јаки* (УГД)
